

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft), со регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435, Штутгарт, Германија и ТрансетБВВ ГмбХ (TransnetBW GmbH), со регистрирано седиште на Парисер Плац, Ослоер Штрассе 15-17, 70173 Штутгарт, Германија, доставено преку адвокат Божидар Милошевиќ од Скопје, на седницата одржана на ден 30.03.2021 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрација која се однесува на создавање на целосно функционално заедничко вложување кое ќе обезбедува услуги на паметни енергетски системи на потрошувачи трети лица во Германија и остатокот на Европа, од страна на Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft), со регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435, Штутгарт, Германија и ТрансетБВВ ГмбХ (TransnetBW GmbH), со регистрирано седиште на Парисер Плац, Ослоер Штрассе 15-17, 70173 Штутгарт, Германија, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 09.03.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од страна на Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft), со регистрирано седиште на Поршеплац 1, 70435, Штутгарт,

Германија и ТрансетБВВ ГмбХ (TransnetBW GmbH), со регистрирано седиште на Парисер Плац, Ослоер Штрассе 15-17, 70173 Штутгарт, Германија, која се однесува на создавање на целосно функционално заедничко вложување кое ќе обезбедува услуги на паметни енергетски системи на потрошувачи трети лица во Германија и остатокот на Европа, од страна на Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт Штутгарт, Германија и ТрансетБВВ ГмбХ Штутгарт, Германија.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди следното:

Др. Инг. х.ц. Ф. Порше Акцингезелшафт (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) е дел од Фолксваген Груп (Volkswagen Group). Фолксваген Груп (со седиште во Германија) е активна на светско ниво со развој, производство, маркетинг и продажба на патнички автомобили, лесни комерцијални возила, камиони, автобуси, камп-возила, шасии за автобуси и дизел мотори, мотоцикли, вклучувајќи резервни делови и дополнителна опрема за сите наведени категории на возила, како и помошни финансиски услуги и услуги на осигурување, како и решенија за услуги на мобилност.

Фолксваген Груп ги има следните регистрирани зависни друштва во Република Северна Македонија:

1. Друштво за лизинг ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-финансиски лизинг;
2. Акционерско Друштво за вршење на осигурително брокерски работи ПОРШЕ БРОКЕР АД Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.3 Скопје, и со регистрирана дејност-дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници;
3. Друштво за трговија и услуги СКАНИА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Илинден, со регистрирано седиште на Улица 34 бр.7, Илинден, Скопје, и со регистрирана дејност-трговија со останати моторни возила; и
4. Друштво за промет и услуги ПОРШЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на бул. Босна и Херцеговина бр.4, Скопје, и со регистрирана дејност-трговија со автомобили и моторни возила од лесна категорија.

ТрансетБВВ ГмбХ е германски оператор на електропреносен систем со седиште во Штутгарт, Германија. ТрансетБВВ ГмбХ управува со голем дел од електропреносниот систем во Баден-Виртемберг. ТрансетБВВ ГмбХ е зависно друштво во целосна сопственост на ЕнБВВ Енерги Баден-Виртемберг АГ (EnBW Energie Baden-Württemberg AG, со седиште во Германија. EnBW е интегрирано друштво за снабдување со енергија.

EnBW не е присутно во Северна Македонија и нема остварено приход на македонскиот пазар во претходната година.

Друштвото за заедничко вложување (со седиште во Германија) ќе обезбедува консултански услуги во однос на паметни енергетски системи.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 и 2 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ

Проф.Д-р Владимир Наумовски